

Својот "Мисловник" авторот го дели на многу мисли, почнувајќи од заспаните мисли, актуелните прислушувани мисли, па за него има и (рас)штимани мисли, (под)голтнати мисли, зелени, неписмени, скапани, дресирани, килави, блефирани мисли...

Пишува: Милева ЛАЗОВА

"МИСЛОВНИК (АФОРИЗМИ)"

МИСЛОВНИК

**Зоран
Михајлов**

Кога ќе дојде пет до дванаесет, најчесто е веќе дванаесет и пет.

Тврд е на ушите, ама за прислушување го бидува.

Во демократските држави сè е соцвакано, треба само да проголташ.

Кај нас во парламентот нема партија на зелените, ама често пати партиите се однесуваат како зелени.

ловник' е збирка од искази што нè тераат на мислење, што нè наведуваат на размислување. Како таква, ова е мошне особна книга. Со оглед на тоа што секој од нас е различно даруван од Бога со способноста плодносно да размислува и да доаѓа до заклучоци, 'Мисловник' на господинот Михајлов, колку и да изгледа чудно, би рекол, и не е просто една книга, туку творба што 'содржи' толку книги колку што ќе има читатели: секој ќе ја чита свртен кон себе, кон проблемите што него го тиштат и ќе ја чита сосема поинаку од некој друг".

Својот "Мисловник" авторот го дели на многу мисли, почнувајќи од заспаните мисли, актуелните прислушувани мисли, па за него има и (рас)штимани мисли, (под)голтнати мисли, зелени, неписмени, скапани, дресирани, килави, блефирани мисли... И навистина, кога ќе размислиме, авторот има право кога вели "колку и да мислиме дека мислењето е обична, секојдневна работа, независно колку и дали воопшто во текот на нашиот живот сме мислеле", сепак не е така, мислењето е комплицирана работа. Всушност, господинот Михајлов

ДУХОВНО ПОИГРУВАЊЕ СО ЗБОРОВИТЕ

Мисловник (афоризми)" е најновото издание на Зоран Михајлов. Оваа несекојдневна книга, исполнета со многубројни афоризми, смислени и запишани од авторот, ед-

ноставно е насловена како "Мисловник", а не како што вообичаено се насловуваат книгите кои содржат афоризми. Зошто? Како што вели во предговорот професорот Ѓорѓи Марјановиќ, "Мис-

со она што го кажува во воведот и во книгата, нè потсетува на тоа дека кога ќе се отвори било која книга не треба само да се чита, туку и да се мисли и да се размислува?!

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

